

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

4792.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20 % ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за правата на заедниците кои се помалку од 20 % од населението во Република Северна Македонија.

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 3 декември 2025 година.

Бр. 08-6800/1
3 декември 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија.

Африм Гаши, с.р.

З А К О Н**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОМАЛКУ ОД 20 % ОД НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Законот за правата на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 18/20), во член 16 во ставот (7) во точката 6) по зборот „јазик“ се става запирка, а зборовите: „не по-стар од пет години“ се заменуваат со зборовите: „и тоа“.

Во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со запирка.

Во алинејата 6 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

„- сертификат, уверение и/или потврда со кои се потврдува познавањето на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик), на најмалку ниво B2 (B2) од Европската референтна рамка на јазици, издадени од установа или институција во државата или од странство, регистрирана како давател на оваа услуга“.

Член 2

Во членот 21 зборовите: „Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за односи меѓу заедниците“, зборовите: „Министерството за култура“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за култура и туризам“, зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за социјална политика, демографија и млади“, а зборовите: „Министерството за информатичко општество и администрација“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за јавна администрација“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објанувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**L I G J
INDRYSHIMIT DHE PLOTËSIMIT TË LIGJIT
PËR TË DREJTAT E BASHKËSIVE QË JANË MË
PAK SE 20% E POPULLISËSË NË REPUBLIKËN E
MAQEDONISË SË VERIUT****Neni 1**

Në Ligjin e të Drejtave të Bashkësive që janë më pak se 20% e popullsisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 18/20) në nenin 16, paragrafi (7), në pikën 6), pas fjalës "gjuhë" vendoset presje dhe fjalët "jo më i vjetër se pesë vjet" zëvendësohen me fjalët "dhe atë".

Në rreshtin 5, lidhëza "ose" zëvendësohet me presje. Në rreshtin 6, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas rreshtit 6, shtohet një rresht i ri 7, si vijon:

"- certifikatë, vërtetim dhe/ose dëshmi me të cilat vërtetohet njohja e njëres prej tri gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht ose gjermanisht), të paktën niveli B2, i Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencës së Gjuhëve, të lëshuar nga një organ ose institucion në vend ose jashtë vendit, i regjistruar si ofrues i këtij shërbimi".

Neni 2

Në nenin 21, fjalët "Ministria e Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve ndërmjet Bashkësive" zëvendësohen me fjalët "Ministria e Marrëdhënieve ndërmjet Bashkësive" fjalët "Ministria e Kulturës" zëvendësohen me fjalët "Ministria e Kulturës dhe e Turizmit" fjalët "Ministria e Punës dhe Politikës Sociale" zëvendësohen me fjalët "Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë", fjalët "Ministria e Shqipërisë Informatike dhe Administratës" zëvendësohen me fjalët "Ministria e Administratës Publike".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

4793.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 3 декември 2025 година.

Бр. 08-6801/1
3 декември 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

**З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ****Член 1**

Во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 13/16, 142/16,

132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, број 154/19, 42/20, 48/21, 77/21, 154/23, 55/24 и 193/24), во член 42 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, Агенцијата со одлука ќе ја поништи одлуката со која дозволила спроведување промена на сопственичката структура доколку промената на сопственичката структура во Централниот регистар не е спроведена во рок од 90 дена од денот на донесувањето на одлуката за спроведување на промена на сопственичката структура.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J I I N D R Y S H I M I T D H E P L O T Ě S I M I T T Ě L I G J I T T Ě S H Ě R B I M E V E M E D I A T I K E A U D I O D H E A U D I O V I Z U E L E

Нени 1

Нë Ligjin e Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 dhe 27/19 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 42/20, 77/21, 154/23, 55/24 dhe 193/24), në nenin 42 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, Agjencia, me vendim, do ta anulojë vendimin me të cilin ka lejuar zbatimin e ndryshimit në strukturën e pronësisë, nëse ndryshimi në strukturën e pronësisë në Regjistrin Qendror nuk është zbatuar në afat prej 90 ditëve nga dita e miratimit të vendimit për zbatimin e ndryshimit në strukturën e pronësisë.

Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe (5).

Нени 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

4794.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 3 декември 2025 година.

Бр. 08-6802/1
3 декември 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОНИ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност (*) („Службен весник на Република Македонија“ број 44/1999, 59/1999, 86/1999, 11/2000, 93/2000, 8/2001, 21/2003, 17/2004, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19, 98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21, 57/22, 199/23 и 3/25), во член 27-б во ставот (1) по точката (2) се додава нова точка 2-а), која гласи:

„2-а) добрата испратени од странство од физичко лице кои ги прима физичко лице со живеалиште или одобрен престој во Република Северна Македонија, доколку вкупната вредност на пратката не го надминува износот од 22 евра во денарска противвредност, добрата да се испратени бесплатно и таквиот увоз да е од некомерцијална природа. Кога вкупната вредност на пратката која се состои од две или повеќе добра го надминува износот од 22 евра во денарска противвредност, ослободувањето се одобрува до тој износ за добрата кои, доколку би биле увезени поединечно, би биле ослободени. Кога вредноста на поединечното добро го надминува износот од 22 евра во денарска противвредност, неговата вредност не може да се подели заради остварување на правото на ослободување до висината на тој износ. Ослободувањата не се однесуваат на тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни пијалаци, како и на парфеми и тоалетни води;“.

Точката 26-а) се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J I I N D R Y S H I M I T D H E P L O T Ě S I M I T T Ě L I G J I T T Ě T A T I M I T M B I V L E R Ě N E S H T U A R

Нени 1

Нë Ligjin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së" nr. 44/1999, 59/1999, 86/1999, 11/2000, 93/2000, 8/2001, 21/2003, 17/2004, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 198/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21, 57/22, 199/23 dhe 3/25), në nenin 27-b, paragrafi (1), pas pikës 2) shtohet pikë e re 2-a si vijon:

"2-a) mallrat e dërguara nga jashtë vendit nga person fizik, të cilat pranohen nga person fizik me vendbanim ose qëndrim të miratuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nëse vlera totale e dërgesës nuk kalon shumën prej 22 eurosh në kundërvlerë denari, mallrat dërgohen falas dhe importi i tillë është i natyrës jo-komerciale. Kur vlera totale e një dërgese që përbëhet nga dy ose më shumë mallra tejkalon shumën prej 22 eurosh në kundërvlerë denari, lirimi jepet deri në atë shumë për mallrat, të cilat, nëse do të importoheshin individualisht, do të ishin liruar nga pagesa.

Kur vlera e mallit individual tejkalon shumën prej 22 eurosh në kundërvlerë denari, vlera e tij nuk mund të ndahet për të ushtruar të drejtën e liritimit deri në atë shumë.

Lirimet nuk aplikohen për duhanin dhe produktet e duhanit, alkoolin dhe pijet alkoolike, si dhe për parfume dhe ujë tualeti;".

Pika 26-a) shlyhet.